

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас:**24-17/2016**

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Општина Битола**

I.1.2)Адреса:**Булевар 1 Мај 61**

I.1.3)Град и поштенски код:**Битола 7000**

I.1.4)Интернет адреса:**www.bitola.gov.mk**

I.1.5)Лице за контакт:**Славица Димитровска** Адреса на е-пошта:**slavica.nabavki@bitola.gov.mk** Телефон/Факс:**047/208-332/047235723**

I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

„Набавка на транспортни услуги – превоз на лица со комбе, минибус, автобус“

II.1.1)Проценета вредност без ДДВ:**1.333.333,33 ден.**

II.2)Вид на договорот за јавна набавка:**Услуги - Категорија на услуга: бр.2**

Услуги за копнен транспорт, вклучувајќи и услуги за транспорт со блиндирани возила и курирски услуги, освен услуги за транспорт на поштенски пратки (освен услугите за железнички транспорт, кои се опфатени во категорија 18)

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Општина Битола

II.3)Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4)Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело:**Не**

II.5)Групна набавка:**Не**

II.6)Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7)Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8)Дали предметот на набавката е делив:**Да**

Дел број	За целиот предмет на набавка	Опис на делот за набавка
1	„Набавка на транспортни услуги – превоз на лица со комбе, минибус, автобус“	ДЕЛ 1 – Возила за превоз од 8 до 19 патници
2	„Набавка на транспортни услуги – превоз на лица со комбе, минибус, автобус“	ДЕЛ 2 – Возила за превоз од 20 до 35 патници
3	„Набавка на транспортни услуги – превоз на лица со комбе, минибус, автобус“	ДЕЛ 3 – Возила за превоз на повеќе од 35 патници

II.9)Рамковна спогодба:**Не**

II.10)Дозволено е поднесување на алтернативни понуди:**Не**

II.11)Времетраење на договорот:

ДЕЛ III:ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка:**Отворена постапка**

III.2)Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови:**Да**

Дополнителни информации за причините за намалување на роковите на постапката за доделување на договор за јавна набавка:

- договорниот орган ја има објавено целокупната тендерска документација на интернет адреса - <https://www.e-nabavki.gov.mk>

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка:**Најниска цена**

III.4)Електронска постапка?**Да**

III.5)Дали ќе се користи електронска аукција?**Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција:

ќе бидете известени во поканата за е-аукција

ДЕЛ IV:ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1)Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1)Изјава за независна понуда:**Да**

IV.1.2)Гаранција на понудата:**Не**

IV.1.3)Изјава за сериозност:**Да**

IV.1.4)Гаранција за квалитетно извршување на договорот:**Не**

IV.1.5)Авансно плаќање:**Не**

IV.1.6)Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда):**Не**

IV.2)Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1)За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2)Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:

-Документ за регистрирана дејност

- дрд образец

- Лиценца и извод од лиценца за посебен линиски превоз, за секое возило посебно;

IV.2.3)Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

- Позитивен извештај за билансот на состојба и податоци за билансот на успех во последните 3 години

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

- Позитивен извештај за билансот на состојба и податоци за билансот на успех во последните 3 години

IV.2.4)Техничка или професионална способност на економскиот оператор:

Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

-Да поседува сертификат за професионална компетентност за управителот или овластеното лице одговорно за превоз;

-Да е сопственик или да има склучено договор за лизниг за минимум 2 (две) возила кои ги исполнуваат ЕУРО 2 стандардите за секој дел од набавката;

-Да достави документ во кој што се наведува бројот на седишта само за патници за секое возило посебно;

-Да има извршено минимум три договори за превоз соодветно на делот за кој што учествува.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

-Да поседува сертификат за професионална компетентност за управителот или овластеното лице одговорно за превоз;

-Да е сопственик или да има склучено договор за лизниг за минимум 2 (две) возила кои ги исполнуваат ЕУРО 2 стандардите за секој дел од набавката;

-Да достави документ во кој што се наведува бројот на седишта само за патници за секое возило посебно;

-Да има извршено минимум три договори за превоз соодветно на делот за кој што учествува.

IV.2.5)Стандарди за системи за квалитет:

не се бараат

IV.2.6)Стандарди за управување со животна средина:

не се бараат

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1)Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи:

V.2)Услови за доставување на понудите или пријавите за учество

V.2.1)Понудите да се достават најдоцна до: **21.04.2016 во 13.00 часот**

V.2.2)Краен рок за поставување прашања:**15-04-2016 15:30**

V.3)Период на важност на понудата:**90 денови или до 21.07.2016**

V.4)Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите и на следното место:

21.04.2016 во 13.00 часот Место: Општина Битола

V.5)Дополнителни информации

V.6)Датум на објава:**01-04-2016**